



# СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Животна сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-1125

Петок, 4 мај 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 21

ГОД. XXXV

Цена на овој број е 18 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

359.

Врз основа на член 25 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75 и 16/77) и член 5 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 26 април 1979 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ ОДМОР

1. На функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и на делегатите што надоместот на личниот доход го остваруваат во Собранието на СФРЈ, им припаѓа надомест за користење на годишниот одмор за 1979 година во износ од 2.950 динари.

2. Правото од точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата а кои остваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67 и 34/77).

3. Правото од точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на раководните работници што ги назначува Претседателството на Собранието на СФРЈ.

4. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа врз товар на наменските средства на органот кај кого корисникот го остварува личниот доход односно надоместот на личниот доход.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на надоместот за користење на годишниот одмор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/78).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 131-2/79-013

26 април 1979 година  
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,

Рајко Гаговиќ, с. р.

360.

Врз основа на член 77 став 3 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/74), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

### ЗА ПРЕВЕЗУВАЊАТА ВО ВОПРЕДНИ ПРИЛИКИ

#### I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Превезувањата во вопредни прилики опфаќаат, во смисла на оваа уредба, превезувања за потребите на вооружените сили и превезувања за потребите на зачувување на мирот и безбедноста во светот во вопредни прилики.

Врз превезувањата за потребите на вооружените сили и врз превезувањата за потребите на зачувување на мирот и безбедноста во светот, во вопредни прилики за кои со оваа уредба не е поинаку определено, се применуваат прописите што важат за превезувањата во јавниот сообраќај во редовни прилики.

##### Член 2

Под вопредни прилики, во смисла на оваа уредба, се подразбираат:

- 1) напад врз територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
- 2) непосредна воена опасност;
- 3) опасност за мирот и безбедноста во светот;
- 4) мобилизација на вооружените сили.

##### Член 3

Под превезување за потребите на вооружените сили во вопредни прилики, во смисла на оваа уредба, се подразбираат следните превезувања, и тоа:

- 1) на воени единици и воени установи (во натамошниот текст: превезувања на трупи);
- 2) на воени обврзници распоредени и повикани на служба во вооружените сили;
- 3) на материјални средства од пописот распоредени и земени за потребите на пополнувањето на вооружените сили;
- 4) на борбени и други материјални средства со кои располагаат вооружените сили, како и на други средства потребни за материјално обезбедување на вооружените сили;
- 5) на капацитети за производство на вооружување и воена опрема, како и на специфичен репродукционен материјал, суровини и други средства, што се од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема.

##### Член 4

Под мобилизација на вооружените сили, во смисла на оваа уредба, се подразбираат:

1) мобилизација во случај на непосредна воена опасност или напад врз земјата (член 37 од Законот за народната одбрана);

2) мобилизација на определени воени единици и воени установи според нивната воена организација и формација (член 38 од Законот за народната одбрана).

Под превезувања за потребите на мобилизацијата на вооружените сили се подразбираат и превезувања што се вршат за потребите на вооружените сили во рамките на мерките за приправност, како и во случај на опасност за мирот и безбедноста во светот, на непосредна воена опасност или на други опасности за земјата (во натамошниот текст: прегрупирања на вооружените сили).

#### Член 5

Под превезувања што се вршат во случај на опасност за мирот и безбедноста во светот, се подразбираат превезувања преземени заради извршување на меѓународни и меѓудржавни обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

#### Член 6

Превезувањата за потребите на вооружените сили, како и вршењето на услугите за потребите на тие превезувања, имаат првенство во однос на другите превезувања во вонредни прилики.

#### Член 7

Во случаите од член 2 на оваа уредба, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници што вршат услуги во патниот, железничкиот, воздушниот и поморскиот сообраќај или во сообраќајот на пловните патишта на внатрешните води, се должни, согласно со член 75 став 1 од Законот за народната одбрана и со член 8 на оваа уредба, да обезбедат првенствено вршење на услугите за потребите на превезувањата предвидени со оваа уредба.

### II. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРЕВЕЗУВАЊА ВО ВОНРЕДНИ ПРИЛИКИ

#### Член 8

Превезувања за потребите на вооружените сили, во смисла на оваа уредба, се вршат:

1) врз основа на наредба на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, односно на Претседателот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за делумна или општа мобилизација;

2) врз основа на одлука на Врховниот командант на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за прегрупирање на вооружените сили — во случаите од член 4 став 2 на оваа уредба;

3) врз основа на одлука на воен старешина овластен, во смисла на член 38 од Законот за народната одбрана, да нареди мобилизација на определени воени единици и воени установи.

Под условите од став 1 на овој член, организациите на здружен труд во патниот, железничкиот, воздушниот и поморскиот сообраќај и во сообраќајот на пловните патишта на внатрешните води се должни превезувањата за потребите на вооружените сили да ги извршат на барање од воените старешини:

1) одговорни за извршување на мобилизацијата на вооружените сили, во смисла на член 41 од Законот за народната одбрана;

2) одговорни за прегрупирање на определени единици и установи на вооружените сили;

3) овластени за употреба на вооружените сили во вонредни прилики односно одговорни за мобилизација на определени воени единици и воени установи.

Превезувањата за потребите на вооружените сили од член 3 точка 5 на оваа уредба се вршат по наредба на сојузниот секретар за народна одбрана или на воениот старешина што ќе го овласти тој.

#### Член 9

Превезувањата за потребите на зачувување на мирот и безбедноста во светот се вршат по наредба на сојузниот орган на управата надлежен за сообраќајот, освен превезувањата што, врз основа на овластувања предвидени со прописите на Сојузниот извршен совет, ги наредува сојузниот секретар за народна одбрана.

#### Член 10

Органите надлежни да наредат односно да бараат извршување на определени превезувања во вонредни прилики (чл. 8 и 9), ако причините на безбедноста, итноста на превезувањето или други посебни причини налагаат да се нареди ограничување на превезувањето или привремено да се забрани користењето на одделни патни правци, пруги, пловни патишта, луки и пристаништа, воздухопловни пристаништа и железнички станици — за потребите на други превезувања односно на други корисници во сообраќајот — ќе му постават барање на надлежниот орган да нареди ограничување односно привремена забрана.

Органот на управата надлежен да нареди ограничување односно привремена забрана е должен, по барање на органите од став 1 на овој член, да нареди ограничување односно забрана.

### III. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ПРЕВЕЗУВАЊА ВО ОДДЕЛНИ ОБЛАСТИ НА СООБРАЌАЈОТ

#### 1. Превезувања во патниот сообраќај

#### Член 11

За превезувања во патниот сообраќај, по правило, не се склучува посебен договор во писмена форма. Ако договорот се склучи во писмена форма, во него не се внесуваат податоци од значење за одбраната на земјата.

Ако договорот не се склучува во писмена форма, органот овластен да нареди односно да бара извршување на определени превезувања (во натамошниот текст: нарачувачот на превезување), е должен на превозникот да му издаде соодветна исправа која, во постапката за наплата на трошоците за превоз, ќе служи како доказ за извршеното превезување.

#### Член 12

Товарниот лист за превоз на предмети во патниот сообраќај нема да му се издаде на превозникот, и ако тој го бара тоа, во следните случаи, и тоа:

1) ако превезувањето се врши под раководство на овластен воен старешина односно под придружба на припадници на вооружените сили;

2) ако извршувањето на превезувањето треба да се чува како државна или како строго доверлива тајна;

3) ако превезувањето се врши во исклучително итни случаи.

Во случаите од став 1 на овој член, нарачувачот на превезување е должен да постапи на начинот предвиден во член 11 став 2 на оваа уредба, ако товарниот лист треба да му послужи на превозникот како доказ за наплата на трошоците за превезување.

Ако се издава товарен лист, во товарниот лист не можат да се внесуваат податоци од значење за одбраната на земјата.

#### Член 13

Ако превозникот не е во можност предметите примени за превезување да му ги предаде на прифателот, тој е должен да го извести за тоа нарачувачот на превезување. Доколку превозникот не е во можност да го извести за тоа нарачувачот, предметите со писмена потврда ќе ги предаде на најблиската команда на Југословенската народна армија, на Штабот на територијалната одбрана, а по исклучок — на надлежниот орган на општествено-политичката заедница.

#### Член 14

Натоварување, растоварување и претоварување на опасни предмети и материји, што се превезуваат за потребите на вооружените сили од член 3 на оваа уредба, може, ако приликите го бараат тоа, да се врши и на места што за таа цел не се предвидени за превезување во редовни прилики.

Ќе се смета, во смисла на оваа уредба, дека натоварувањето, растоварувањето и претоварувањето на предмети и материји од став 1 на оваа уредба се врши во кругот на воена единица и кога се врши на мобилизациското место на воена единица или на воена установа, односно на место за воено разместување на организацијата на здружен труд или на друго место што ќе го определи органот според чија наредба односно барање се врши превезувањето.

#### Член 15

За превезувања на опасни предмети и материји во вонредни прилики не е потребно посебно одобрение од надлежниот орган за внатрешни работи, ако такви превезувања се вршат под раководство на овластен воен старешина односно под придружба на припадници на вооружените сили или под надзор на сојузниот орган на управата надлежен за сообраќајот.

Во случај од став 1 на овој член, надлежниот воен старешина односно сојузниот орган на управата надлежен за сообраќајот е должен за превезувањата навремено да го извести надлежниот орган за внатрешни работи.

Одредбата од став 2 на овој член не се применува врз превезувања што се вршат со превозни средства на вооружените сили, како ни врз превезувања во случај на напад врз земјата.

#### Член 16

Органите надлежни за контрола и регулирање на патниот сообраќај се должни да остварат соработка со надлежните органи од член 10 став 1 на оваа уредба и да постапуваат според барањата на тие органи во поглед на првенство на одделни превезувања односно во поглед на ограничување или забрана на сообраќајот за потреби на други превезувања односно други корисници во сообраќајот.

Кога организацијата на здружен труд врши превезување за потребите на вооружените сили под раководство на овластен воен старешина или под придружба на припадници на вооружените сили, лицето овластено за контрола и регулирање на патниот сообраќај не може да врши контрола на исправите и на товарот, ниту да го исклучи од сообраќајот возилото, ниту да му забрани натамошно возење на одговорниот возач без спогодба со воениот старешина што го раководи превезувањето односно што го придружува превезувањето.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, лицето овластено за регулирање и контрола на патниот сообраќај е должно да изврши контрола на исправите и на товарот ако основано се посомнева дека превезувањето не се врши за потребите на вооружените сили.

## 2. Превезувања во железничкиот сообраќај

### Член 17

Ако превезувањата во железничкиот сообраќај имаат својство на воен транспорт, ќе се смета, во смисла на оваа уредба, дека договорот за превоз е склучен кога превозникот ќе ги прими предметите на превоз и со исправа што го заменува товарниот лист.

Под воен транспорт, во смисла на оваа уредба, се подразбираат превезувања за потребите на вооружените сили што се вршат со посебни композиции или во соодветен број железнички коли, а под придружба на припадници на вооружените сили.

Одредбата од став 1 на овој член се применува при спроведувањето на мобилизација на вооружените сили, во случај на напад врз земјата, како и при спроведување на тајна мобилизација, во условите на непосредна воена опасност односно при тајно прегрупирање на вооружените сили, или ако превезувањата треба да се чуваат како државна или како строго доверлива тајна.

Сојузниот орган на управата надлежен за сообраќајот, во спогодба со Сојузниот секретаријат за народна одбрана, може да го утврди образецот и содржината на исправата од став 1 на овој член која ќе го замени товарниот лист.

### Член 18

Превозникот е должен да постапи според измените на договорот за превоз што во текот на превезувањето ќе ги изврши испраќачот, освен ако извршувањето на тие измени не е можно да се спроведе во станицата од која се бара да ги изврши тие измени.

Во случајот од став 1 на овој член, превозникот е должен веднаш за тоа да го извести испраќачот и да му соопшти во која станица, според околностите на случајот, може да се постапи според неговото изменето барање, а испраќачот е должен веднаш да му ја соопшти својата одлука.

### Член 19

Одредбата на член 11 став 2 и одредбите на чл. 13, 14 и 15 на оваа уредба за превезувањата во патниот сообраќај се применуваат и врз превезувања во железничкиот сообраќај.

## 3. Превезувања во воздушниот сообраќај

### Член 20

При вршењето на превезувања за потребите на вооружените сили со средства на воздушниот сообраќај, организациите на здружен труд во воздушниот сообраќај и органите одговорни за безбедноста и редот во воздухопловното пристаниште се должни да постапуваат на следниот начин:

1) организацијата на здружен труд што го управува воздухопловното пристаниште и органите одговорни за безбедноста и редот во воздухопловното пристаниште се должни работите од својот делокруг да ги организираат и вршат во спогодба со воениот старешина според чија наредба односно барање се вршат превезувања;

2) престојот и движењето на воените лица и на другите лица во воздухопловното пристаниште се регулираат во спогодба со надлежниот воен старешина од точка 1 на овој член;

3) при превезувањето на трупи и мобилизацијата на вооружените сили, внесувањето на оружје и муниција во воздухопловното пристаниште, како и контрола на патниците — воени лица, се вршат на начинот што ќе го определи надлежниот воен старешина од точка 1 на овој член.

## Член 21

На начинот предвиден во член 20 од оваа уредба се постапува и при превезувањето во случај на опасност за мирот и безбедноста во светот, со тоа што наведените работи се вршат во спогодба со надлежниот орган од член 9 на оваа уредба според чија наредба се вршат превезувања, односно на начинот што ќе го определи тој орган.

## Член 22

За време на превезување во вонредни прилики, воздухопловните пристаништа, ако потребите го бараат тоа, мораат да бидат непрекинато отворени.

Во случајот од став 1 на овој член, организацијата на здружен труд што го управува воздухопловното пристаниште е должна да постапи според барањето на овластениот воен старешина според чија наредба односно барање се вршат превезувања, односно според наредба на органот од член 9 на оваа уредба.

## 4. Превезувања во поморскиот сообраќај и во сообраќајот на пловните патишта на внатрешните води

## Член 23

Лучките и пристанишните капетани и нивните испостави, органите и организациите за безбедност на пловидбата и органите за контрола на поморскиот сообраќај и на сообраќајот на пловните патишта на внатрешните води, како и организациите на здружен труд во поморскиот сообраќај и во сообраќајот на пловните патишта на внатрешните води, се должни да остварат соработка со надлежните органи на општествено-политичките заедници односно со овластените воени старешини според чија наредба односно барање се вршат превезувања во вонредни прилики и, во рамките на своите права и должности, да постапуваат според нивните барања во поглед на посебните услови за одделни превезувања.

## Член 24

Одредбите на чл. 13, 14, 15 и 18 на оваа уредба се применуваат и врз превезувања во поморскиот сообраќај и во сообраќајот на пловните патишта на внатрешните води.

Врз одржувањето на ред и безбедност во луките и во пристаништата, врз престојот и движењето на воените и другите лица во луките и во пристаништата при превезувањата од чл. 3 и 4 на оваа уредба, врз внесувањето на оружје и муниција во луките и пристаништата односно во бродовите и врз контролата на патниците — воени лица се применуваат одредбите од чл. 20 и 21 на оваа уредба за превезувањата во воздушниот сообраќај.

## IV. НАДОМЕСТИ ЗА ПРЕВЕЗУВАЊА ВО ВОНРЕДНИ ПРИЛИКИ

## Член 25

Надоместот на трошоците за превезување во вонредни прилики се исплатува според тарифата, односно цената на превезувањето која важи во време на превезувањето и на начинот предвиден за превезувања во редовни прилики.

## Член 26

Надоместот на трошоците за превезување во вонредни прилики се плаќа, по правило, по извршеното превезување, во роковите предвидени за плаќања помеѓу корисниците на општествени средства во редовни прилики.

Превозникот не може извршувањето на превезувањата од чл. 3 и 4 на оваа уредба да го услови со плаќање однапред или со плаќање веднаш по извршувањето на превезувањето.

## V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

## Член 27

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 424

12 април 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убипарип, с. р.

## 361.

Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО КЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1978 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфичната опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78, 6/79, 9/79 и 14/79) во точка 1 зборовите: „до 30 април“ се заменуваат со зборовите: „до 31 мај“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 428

27 април 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Андреј Маршиќ, с. р.

## 362.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

## Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТА ЗА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ СО КОИ СЕ НАМАЛЕНИ ЦАРИНИТЕ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНКИ И ГРУПАЦИИ НА СТОПАНСТВОТО**

1. Во Решението за продолжување на важењето на решенијата за царинскиот контингент со кои се

намалени царините на увозот на специфичната спрема за определени грапки и групации на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/79, 7/79, 12/79 и 14/79) во точка 2 зборовите: „до 30 април“ се заменуваат со зборовите: „до 31 мај“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 429  
27 април 1979 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Андреј Мариниц, с. р.

363.

Врз основа на член 156 став 1 од Законот за службата во вооружените сили („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78), сојузниот секретар за народна одбрана припишува

### П Р А В И Л Н И К

**ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА БРАЧЕН ДРУГАР НА ВОЕНО ЛИЦЕ КОЕ КЕ ЗАГУБИ ЖИВОТ ВО ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБАТА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА**

#### Член 1

Во Правилникот за условите за оспособување на брачен другар на воено лице кое ќе загуби живот во вршење на службата во Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/78) во член 9 став 2 зборовите: „во рок од три години“ се заменуваат со зборовите: „во рок од две години“.

#### Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 9  
21 април 1979 година  
Белград

Сојузен секретар за  
народна одбрана  
генерал на армија,  
Никола Љубичај, с. р.

364.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ЗАБРАНА НА ВНСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „International Herald Tribu-

ne“, број 29896 од 27 март 1979 година, што излегува на англиски јазик во Цирих, Швајцарија.

Бр. 650-1-27/644  
16 април 1979 година  
Белград

Заменик  
на сојузниот секретар  
за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

365.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ЗАБРАНА НА ВНСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Welt“, број 73 од 27 март 1979 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/797  
16 април 1979 година  
Белград

Заменик  
на сојузниот секретар  
за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

366.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ЗАБРАНА НА ВНСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „QUICK“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Quick“, број 13 од 22 март 1979 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/798  
16 април 1979 година  
Белград

Заменик  
на сојузниот секретар  
за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

367.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Welt“, број 75 од 29 март 1979 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/800

16 април 1979 година

Белград

Заменик

на сојузниот секретар  
за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

368.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ СЕРНАСАРДИН, ДРАЖЕЈА А 30 ПАРЧИЊА, БРОЈ НА СЕРИЈАТА 1124/77, ПРОИЗВОД НА ФАБРИКАТА ЗА ФАРМАЦЕВТСКИ И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ „FARMAKOS“ — ПРИЗРЕН

1. Се повлекува од промет лекот Сернасардин, дражеја а 30 парчиња, број на серијата 1124/77, производ на Фабриката за фармацевтски и хемиски производи „FARMAKOS“ — Призрен, што е пуштен во промет спротивно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количества на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-05-2552

25 април 1979 година

Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
труд, здравство и социјална  
заштита,

Светозар Пеповски, с. р.

369.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

## ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ЧЕЛИЧЕН ПЕСОК ЗА ПЕСОЧЕЊЕ НА ОДЛИВКИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 17 октомври 1978 година Спогодба за промена на затечените цени на челичен песок за песочење на одливки, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производитите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5296 од 17 април 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Металпрогрес“ — Зрењанин.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

370.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

## ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЖЕЛЕЗНА РУДА И ЗА КОНЦЕТРАТИ НА РУДА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 20 декември 1978 година Спогодба за промена на затечените цени за железна руда и за концентрати на руда, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 9,5%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производитите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 889 од 16 април 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврдено во Спогодбата.

Претставници на производителите: Рударско-металуршки комбинат — Зеница, РОУР Рудник и железара — Вареш и РОУР Рудник железне руде „Љубија“ — Приедор.

Претставници на купувачите-потрошувачи: СЖ Железара Јесенице — Јесенице, МК „Железара Сисак“ — Сисак, РОУР Металуршко-ваљалничка производња, РМК Зеница, РОУР Железара Зеница — Зеница и МК Смелерево — Смелерево, РОУР Железара у изградњи.

**У К А З И**

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

**У К А З**

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ХАШЕМИТСКОТО КРАЛСТВО ЈОРДАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ХАШЕМИТСКОТО КРАЛСТВО ЈОРДАН**

**I**

Се отповикува

Војислав Пекиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Хашемитското Кралство Јордан.

**II**

Се назначува

Душан Завашник, началник на управа во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Хашемитското Кралство Јордан.

**III**

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**IV**

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 8

6 април 1979 година

Белград

Претседател  
на Републиката,  
**Јосип Броз Тито, с. р.**

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

**У К А З**

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МАЛЕЗИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МАЛЕЗИЈА**

**I**

Се отповикува

Влатко Косиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Малезија.

**II**

Се назначува

Лазар Мушиќки, генерален конзул на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Гетеборг, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Малезија.

**III**

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**IV**

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 9

9 април 1979 година

Белград

Претседател  
на Републиката,  
**Јосип Броз Тито, с. р.**

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

**У К А З**

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЈА**

**I**

Се отповикува

Данило Билановиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Федерална Република Нигерија.

**II**

Се назначува

д-р Миран Мејак, член на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Словенија и претседател на Одборот за стопанство и финансии, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Федерална Република Нигерија.

**III**

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**IV**

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 10

17 април 1979 година

Белград

Претседател  
на Републиката,  
**Јосип Броз Тито, с. р.**

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

**У К А З**

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА**

**I**

Се отповикува

Гојко Жарковиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Норвешка.

**II**

Се назначува

Џон Широка, потсекретар во Сојузниот секретаријат за информации, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Норвешка.

**III**

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**IV**

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 11

18 април 1979 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

**ОДЛИКУВАЊА**

**У К А З**

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Шведска

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА**

Кarin Söder, министер за надворешни работи на Кралството Шведска.

Бр. 116

23 октомври 1978 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

**У К А З**

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за извонредна самопрегорна работа и залагање, за висок спортски дух и морал, што се крунисани со заслужени бројни победи на највисоки меѓународни кошаркарски натпреварувања во светот

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА**

Машка кошаркарска репрезентација на Југославија.

Бр. 117

24 октомври 1978 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

**СОДРЖИНА:**

	Страна
359. Одлука за износот на надоместот за користење на годишниот одмор — — — — —	645
360. Уредба за превезувањата во вонредни прилики — — — — —	615
361. Одлука за измена на Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфичната опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година — — — — —	648
362. Решение за измена на Решението за продолжување на важењето на решенијата за царинскиот контингент со кои се намалени царините на увозот на специфичната опрема за определени граѓани и групации на стопанството — — — — —	618
363. Правилник за измена на Правилникот за условите за оспособување на брачен другар на воено лице кое ќе загуби живот во вршење на службата во Југословенската народна армија — — — — —	619
364. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „International Herald Tribune“ — — — — —	649
365. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ — — — — —	649
366. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Quick“ — — — — —	649
367. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ — — — — —	650
368. Решение за повлекување од промет на лекот СЕРНАСАВДИН, дражеја à 30 парчиња, број на серијата 1124/77, производ на Фабриката за фармацевтски и хемиски производи „FARMAKOS“ Призрен — — — — —	650
369. Спогодба за промена на затечените цени на челичен песок за песочење на одливки — — — — —	650
370. Спогодба за промена на затечените цени за железна руда и за концентрати на руда — — — — —	650
Укази	651
Одликувања — — — — —	652